

ОПШТИНА ОХРИД



Врз основа на член 50, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр 5/02) Градоначалникот на општина Охрид објавува

КОНКУРС за доделување стипендии на ученици од средните училишта во општина Охрид за учебната 2021/2022 година

Воведни напомени:

Општина Охрид за учебната 2021/2022 година ќе додели стипендии на ученици од општинските средни училишта и тоа:

- стипендии за талентирани ученици од II, III и IV година од општинските училишта;
- стипендии за ученици кои живеат во потешки социјални услови – (ученици кои потекнуваат од семејства каде има невработени родители, самохран родител – старател, од семејства кои остваруваат ниски месечни примања или пак се социјални случаи – приматели на еднократна или постојана парична помош) од I, II, III и IV година од општинските средни училишта;
- стипендии за посебни остварувања на ученици од I, II, III и IV година кои постигнале значајни резултати во областа на: спортот, литературата, музичка, ликовна уметност и други вештини.

Висината на стипендијата ќе изнесува 1500,00 денари месечно за 9 (девет) месеци во текот на учебната 2021/2022 година.

1. Стипендии за талентирани ученици

А) Право на стипендија **за талентирани ученици** имаат кандидатите кои учат во средните училишта во општина Охрид, а ги исполнуваат следниве услови:

1. да се жители на општина Охрид;
2. да се редовни ученици (од II, III и IV година);

3. ученици, жители на општина Охрид кои учат во друга општина во јавно средно училиште кое не е застапено во општина Охрид;
4. да освоиле награди за поединечно освоено I, II или III место на државен или меѓународен натпревар во областа на науката за учебната 2020/2021 година;
5. да не се корисници на стипендија или кредит од други институции или фирми.

Начин на пријавување

Учениците кои се пријавуваат на конкурсот, треба да го пополнат потребниот образец за **пријава** поставен на интернет страната www.ohrid.gov.mk или да го подигнат во пријавницата на Општина Охрид.

Со пријавата, за добивање на стипендија за талентирани ученици потребно е да се достават следните документи:

- Извод на родени на ученикот (копија);
- Копија од трансакциска сметка на ученикот (доколку има) или на еден од родителите;
- Потврда дека е редовен ученик во учебната 2021/2022 година (оригинал);
- Копии од дипломи за освоени награди, признанија и дипломи во изминатата 2020/2021 година;
- Изјава потпишана од родител/старател дека доставените документи се вистинити и дека ученикот не е корисник на друга стипендија или кредит од друга институција или фирма;
- Изјава потпишана од родител-старател за обработка на личните податоци на кандидатот.

Изјавите се објавени на интернет страната www.ohrid.gov.mk или можат да се подигнат во пријавницата на Општина Охрид.

2. Стипендии за ученици кои живеат во потешки социјални услови

Б) Право на стипендија за **ученици кои живеат во потешки социјални услови** имаат кандидатите кои учат во средните училишта во општина Охрид, а ги исполнуваат следниве услови:

1. да се жители на општина Охрид;
2. да се редовни ученици (од I, II, III и IV година);
3. ученици, жители на општина Охрид кои учат во друга општина во јавно средно училиште кое не е застапено во општина Охрид;

4. да оствариле континуиран одличен успех просек 4.5 - 5.0 во текот на школувањето од I до IV година;
5. да живеат во потешки социјални услови (со вкупни примања во семејството максимално во вредност на минимална синдикална кошница пресметана за ноември 2021 година - 34.893,44 денари) - (ученици кои потекнуваат од семејства каде има невработени родители, самохран родител-старател, од семејства кои остваруваат ниски месечни примања или пак се социјални случаи – приматели на еднократна или постојана парична помош).

Начин на пријавување

Учениците кои се пријавуваат на конкурсот, треба да го пополнат потребниот образец за **пријава** поставен на интернет страната www.ohrid.gov.mk или да го подигнат во пријавницата на Општина Охрид.

Со пријавата, за добивање на стипендија за ученици кои живеат во потешки социјални услови потребно е да се достават следните документи:

- Извод на родени на ученикот (копија);
- Копија од трансакциска сметка на ученикот (доколку има) или на еден од родителите;
- Потврда дека е редовен ученик во учебната 2021/2022 година (оригинал);
- Копија од свидетелства за остварен успех за изминатите години од I, II, III и IV година, а ученици кои се запишани во I година во учебната 2021-2022 година да достават копија од свидетелства од VI до IX одделение;
- Потврда за висината на примањата (Годишна пријава) на сите членови на семејството на ученикот, издадена од УЈП;
- Копија од извод на умрени за ученици од самохран родител, Копија од Решение од Суд за развод на брак за ученик од самохран родител;
- Копија од потврда дека семејството е корисник на социјална помош;
- Изјава потпишана од родител/старател дека доставените документи се вистинити и дека ученикот не е корисник на друга стипендија или кредит од друга институција или фирма;
- Изјава потпишана од родител-старател за обработка на личните податоци на кандидатот.

Изјавите се објавени на интернет страната www.ohrid.gov.mk или можат да се подигнат во пријавницата на Општина Охрид.

3. Стипендии за посебни остварувања на ученици

В) Право на стипендија за посебни остварувања имаат кандидатите кои учат во средните училишта во општина Охрид, а ги исполнуваат следниве услови:

1. да се жители на општина Охрид;
2. да се редовни ученици (од I, II, III и IV година);
3. ученици, жители на општина Охрид кои учат во друга општина во јавно средно училиште кое не е застапено во општина Охрид;
4. да освоиле награди за поединечно освоено I, II или III место на државен или меѓународен натпревар и постигнале значајни резултати во областа на спортот, литературата, музиката, ликовната уметност и други вештини во учебната 2020/2021 година;
5. да не се корисници на стипендија или кредит од други институции или фирми.

Начин на пријавување

Учениците кои се пријавуваат на конкурсот, треба да го пополнат потребниот образец за **пријава** поставен на интернет страната www.ohrid.gov.mk или да го подигнат во пријавницата на Општина Охрид.

Со пријавата, за добивање на стипендија за посебни остварувања на ученици потребно е да се достават следните документи:

- Извод на родени на ученикот (копија);
- Копија од трансакциска сметка на ученикот (доколку има) или на еден од родителите;
- Потврда дека е редовен ученик во учебната 2021/2022 година (оригинал);
- Копии од дипломи за освоени награди и признанија во изминатата 2020/2021 година;
- Изјава потпишана од родител/старател дека доставените документи се вистинити и дека ученикот не е корисник на друга стипендија или кредит од друга институција или фирма;
- Изјава потпишана од родител-старател за обработка на личните податоци на кандидатот.

Изјавите се објавени на интернет страната www.ohrid.gov.mk или можат да се подигнат во пријавницата на Општина Охрид.

Рок на пријавување

Потребните документи, учениците треба да ги достават 20 дена од денот на објавување на Конкурсот на адреса: Општина Охрид ул., „Димитар Влахов“ бр. 57 – Охрид, во затворен плик со назнака „**За Комисија за спроведување на Конкурсот за доделување стипендии на ученици од средните општински училишта**“ или лично во Архивата на општина Охрид.

За дополнителни информации може да се обратите на тел. 046 262 492 лок.199.

Документите на кандидатите кои се некомплетни и ненавремено доставени нема да бидат разгледувани.